

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 21 став 1 точка 44 и член 45 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово, на петтата редовна седницата одржана на 21.12.2021 година, донесе

## **ПРОГРАМА**

**на Општина Валандово за одбележување на значајни дати, настани и личности од поблиското и подалечното минато на македонскиот народ и општината во 2022 година**

I. Програмата за одбележување на значајни дати, настани и личности од поблиското и подалечното минато на македонскиот народ и општината, има за цел да оддаде доследна почит кон делата и настаните што оставиле траен белег во македонската историја и имаат значење од интерес на земјата и општината Валандово.

II. Во текот на 2022 година ќе се одбележуваат следните значајни дати, настани и личности:

### **4-ти Мај**

**119 години од смртта на великанот на македонското револуционерно движење – Гоце Делчев**

Носител: **ОСУ „Гоце Делчев“ Валандово**  
ООУ „Ј.Б.Тито“ Валандово-ПОУ „Гоце Делчев“ Пирава

### **9-ти Мај**

**Меѓународен ден од победата над фашизмот (77 години од завршувањето на Втората светска војна)**

Носител: Комисија за спомен одбележување

### **4-ти квартал од месец Мај**

**Одбележување на јубилеј – 35 години од „Фолк Фест“ Валандово**

Носител: Општина Валандово (Совет на фестивалот)

### **2 Август**

**78 години од првото заседание на АСНОМ и 119 години од Илинденското востание**

Носител: Сојуз на борци  
Комисија за спомен одбележување

### **8 Септември**

**Ден на независноста на Република Северна Македонија**

**Носител:** Комисија за спомен одбележување

**11 Октомври**

**Ден на востанието на македонскиот народ**

**Носител:** Сојуз на борци  
Комисија за спомен одбележување

**23 Октомври**

**Ден на македонската револуционерна борба**

**Носител:** Сојуз на борци  
Комисија за спомен одбележување

**6-ти Ноември**

**Ден на ослободувањето на градот и општината**

**Носител:** Комисија за спомен одбележување  
Сојуз на борци

**IV.** Покрај настаните од точка II, Општина Валандово во текот на годината ќе се вклучи и во одбележувањето на годишнини од раѓањето или смртта на личности кои се земени како патрони на различни општински институции, како и на настани од историјата на македонскиот народ што ќе бидат одбележувани од други институции и невладини организации.

**V.** Финансиски средства за реализација на оваа Програма ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Валандово за 2022 година, во зависност од активностите што ќе бидат реализирани.

**VI.** Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Совет на општина Валандово  
Претседател  
Владимир Марков